

**- МАКПРОМЕТ АД ШТИП -**  
**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА**  
**ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

Прилеп, јуни 2021

**С о д р ж и н а :**

	стр.
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1 – 2</b>
<b>Посебни финансиски извештаи</b>	<b>3</b>
Посебен извештај за финансиската состојба на 31.12.2020 година	4
Посебен извештај за сеопфатна добивка на 31.12.2020 година	5
Посебен извештај за промени во главнината на 31.12.2020 година	6
Посебен извештај за паричните текови на 31.12.2020 година	7
Белешки кон посебните финансиски извештаи	8
<b>Додатоци</b>	
Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето	
Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3 – Годишен извештај за работењето	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До  
Акционерите на МАКПРОМЕТ АД  
ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3  
Штип

---

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД Штип (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, посебниот извештај за сеопфатна добивка, посебниот извештај за промени во главнината, посебниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за посебните финансиски извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија (Сл. Весник на РМ бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.



Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МАКПРОМЕТ АД Штип на 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ... 290/2020).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, ... 83/2018) е да известиме дали посебниот годишен извештај за работењето е конзистентен со посебната годишна сметка и посебните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на посебниот годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во посебниот годишен извештај за работењето се конзистентни со посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи.

Посебниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

Прилеп, 30.06.2021 година

Овластен ревизор

Грозда Костадинова



МАКПРОМЕТ АД ШТИП

Финансиски извештај  
за годината завршена на 31.12.2020 година,  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за  
МАКПРОМЕТ АД ШТИП

- ✓ Извештај за финансиската состојба
- ✓ Извештај за сеопфатна добивка
- ✓ Извештај за промени во главнината
- ✓ Извештај за паричните текови

Одборот на директори ги усвои овие финансиски извештаи на ден 06.04.2021 година со Одлука бр.0202-136.



**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
на 31 декември 2020 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2019</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства			
Материјални средства	25	155	158
Вложувања во недвижности	26	121.871	124.234
Долгорочни финансиски средства		-	-
<b>Вкупно нетековни средства</b>	27	925	927
<b>Тековни средства</b>		<b>122.951</b>	<b>125.319</b>
Залихи			
Побарувања од поврзани друштва	28	3.397	3.771
Побарувања од купувачи	29	3.116	5.354
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	29	9.861	16.544
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	29	2.194	3.137
Побарувања од вработените			
Останати краткорочни побарувања	29	4	74
Краткорочни финансиски средства			
Парични средства и парични еквиваленти	29	1.696	3.748
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	30	79	61
<b>Вкупно тековни средства</b>	29	3.409	3.403
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>23.756</b>	<b>36.092</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>		<b>146.707</b>	<b>161.411</b>
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	31		
Премии на емитирани акции		186.987	186.987
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		127	129
Акумулирана добивка		140	140
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка/Загуба за деловната година		(84.447)	(80.843)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>(2.112)</b>	<b>(3.604)</b>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>		<b>100.695</b>	<b>102.809</b>
<b>Долгорочни обврски</b>			
Одложени даночни обврски	32	1.140	2.806
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема поврзани друштва	33		
Обврски спрема добавувачи		20.382	25.742
Обврски за позајмици		11.405	11.271
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		3.550	8.029
Обврски кон вработените		446	543
Тековни даночни обврски		910	1.134
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		70	-
Обврски по заеми и кредити		3.348	4.876
Обврски по основ на учество во резултатот		4.761	4.201
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)		-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>44.872</b>	<b>55.796</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>46.012</b>	<b>58.602</b>
		<b>146.707</b>	<b>161.411</b>

Одборот на директори на ден 06.04.2021 год. ги одобри овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложи на Собранието на акционери за усвојување

Финансиски извештаи за 2020 година  
Белешките се составен дел на финансиските извештаи



**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
на 31 декември 2020 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2020 во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2019 во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба		78.917	81.768
Останати приходи	6	77.612	70.229
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	7	1.305	11.539
Капитализирано сопствено производство и услуги	8	(121)	(519)
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали		80.634	84.563
Набавна вредност на продадени стоки	9	31.462	33.140
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10	3.181	2.484
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	897	1.139
Останати трошоци од работењето	12	7.328	7.113
Трошоци за вработените	13	4.579	5.142
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14	22.383	23.544
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	15	6.673	6.946
Резервирања за трошоци и ризици	16	2.156	296
Останати расходи од работењето		-	-
<b>Финансиски приходи</b>	17	1.975	4.759
<b>Финансиски расходи</b>	18	1	17
Удел во загубата/добивката на придружените друштва	19	266	307
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>			
Нето добивка/загуба од прекинати работења	20	(2.103)	(3.604)
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>			
Данок на добивка	20	(2.103)	(3.604)
Одложени даночни приходи/расходи	21	9	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>			
Останата сеопфатна добивка	22	(2.112)	(3.604)
Останата сеопфатна загуба			
<b>Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината</b>			
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции	23	(2.112)	(3.604)
Заработувачка/загуба по акција (денари по акција) основна и разводната	24	(60)	(60)

Извршен директор  
Вioleta Nikolova



ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
на 31 декември 2020 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациона резерва	129	-	(2)	127
Резерви	140	-	-	140
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(80.843)	(3.604)	-	(84.447)
Исплатени дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	(3.604)	(2.112)	3.604	(2.112)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>102.809</b>	<b>(5.716)</b>	<b>3.604</b>	<b>100.695</b>

Извршен директор  
Виолета Николова





**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
НА МАКПРОМЕТ ШТИП  
на 31 декември 2020 година**

	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2019</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	(2.112)	(3.604)
Амортизација на основни средства	6.673	6.946
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи		
Побарувања од поврзани друштва	374	603
Побарувања од купувачи	2.238	3.888
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6.683	1.773
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	943	769
Побарувања од вработените		
Останати краткорочни побарувања	70	26
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	-	-
	(6)	117
	<u>10.302</u>	<u>7.176</u>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва		
Обврски спрема добавувачи	(5.360)	9.076
Обврски за аванси, депозити и каузии	134	(6.693)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	(4.479)	(5.690)
Обврски кон вработените	(97)	(38)
Тековни даночни обврски	(224)	39
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	70	(14)
Обврски по заеми и кредити	(1.528)	4.876
Обврски по основ на учество во резултатот	560	2.636
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	-	-
	-	(8.020)
	<u>(10.924)</u>	<u>(3.828)</u>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<u>3.939</u>	<u>6.690</u>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства		
Вложувања во недвижности	(4.307)	(7.352)
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	2	-
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<u>2.052</u>	<u>(1.118)</u>
	<u>(2.253)</u>	<u>(8.470)</u>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви		
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	(2)	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	(1.666)	(2.247)
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<u>(1.668)</u>	<u>(2.247)</u>
Готовина на почетокот од годината	18	(4.027)
Готовина на крајот од годината	61	4.088
	<u>79</u>	<u>61</u>



МАКПРОМЕТ АД – ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

**Б Е Л Е Ш К И**  
**КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020**

## БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво Макпромет е основано на 29.12.1973 година со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3, Штип, со ЕДБ 4029973111259 и ЕМБС 4050525 и е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 47.11-трговија на мало во специјализирани продавници претежно со храна, пијалоци и друго. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности.

Друштвото има доминантно учество односно 100% сопственост во следниве друштва:

1. ЕВРОПА ДООЕЛ Штип за производство и трговија на кондиторски производи;
2. ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип за вработување на инвалидизирани лица за производство, трговија, услуги и транспорт;

Акционерскиот капитал има вредност од 186.987 илјади денари со вкупен број на акции во износ од 59.993 со номинална вредност на една акција од 51,13 евра.

Акциите на друштвото се котирали на редовниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност.

Органи на управување на Друштвото се:

1. Собрание;
2. Одбор на директори

Извршен директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Виолета Николова. Неизвршни членови на Одборот на директори се Миле Атанасов и Пиха Стерјова.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ Штип со седиште на адреса Железничка бр.30, Штип, со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магазин Штип со седиште на адреса Железничка бр.38, Штип, со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи Штип со седиште на ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3, Штип, со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Макпромет АД Штип, дел од своите основни средства (градежни објекти, постројки и опрема) ги има отстапено на користење на друштвата основани од него.

Бројот на вработените во 2020 година изнесува 48 (2019: 48).

## БЕЛЕШКА 2. ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МСФИ)

Друштвото Макпромет АД Штип известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“, бр. 159/09, 164/10 и 107/2011).



### БЕЛЕШКА 3. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Посебните финансиски извештаи подготвени од друштвото за секоја тековна година се составуваат во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството.

Посебните финансиски извештаи се подготвуваат по методот на споредливост тековната со претходната година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи подготвени за тековната година се поединечни.

Сетот на посебни финансиски извештаи ги опфаќа следниве извештаи и тоа посебен извештај за финансиската состојба, посебен извештај за сеопфатната добивка, посебен извештај за паричните текови, посебен извештај за промени во главнината и објаснувачките белешки.

#### 3.1. Основ за подготовка

Посебните финансиски извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната објективна (пазарна) вредност доколку постои активен пазар за нив.

#### 3.2. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие посебни финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во посебните финансиски извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, при проценување на објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, проценување на застареноста на залихите, проценување на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите врз коишто биле засновани проценките или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

#### 3.3. Континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи и во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### 3.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути, а пресметани во МКД се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирање за пресметковниот период.

### 3.5. Девизни курсеви

Официјаните девизни курсеви кои се применуваат за искажување на вредност на ставките во посебниот извештај за финансиската состојба се утврдуваат на крајот на тековната година и се споредуваат со претходната година.

Официјаните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од посебниот извештај за финансиската состојба се следниве:

	2020	2019
31 декември   ЕУР	61,6940 ден.	61,4856 ден.
31 декември   УСД	50.2353 ден.	54,9518 ден.

### 3.6. Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи за тековната година редовно се ревидираат, со што е овозможено споредба со показатели во посебните финансиски извештаи од претходната година.

### 3.7. Однос со поврзани страни и нивни трансакции

Трансакциите помеѓу поврзани страни (Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 ДООЕЛ Штип) и отворените салда се обелоденуваат во консолидираните финансиски извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по методот на потполна консолидација.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање на стоки и услуги (наемнина) и нивното вреднување. Утврдувањето на трансферните цени се врши по принципот трошоци плус, односно цена на чиније плус просечна маржа во дејноста на групацијата.

## БЕЛЕШКА 4. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

### 4.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се средства без физичка содржина но кои можат да се идентификуваат.

Нематеријалните средства почетно се мерат според набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идните економски користи ќе му се препишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.



Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство што произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода.

#### 4.2 Материјални средства

##### • Признавање

Материјалните средства се признаваат како средства според трошокот на набавката и се признаваат како средства кога ќе ги исполнат следните услови:

- се очекува идна економска корист поврзана со тоа средство и
- набавната вредност, односно цената на чинење на средството може со сигурност да се измери.

##### • Вреднување при почетното признавање

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цената на чинење) кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платените парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надоместок којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги и увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба (трошоци за подготовка на местото, рамнење, градење на потпорни ѕидови, канали за одводнување, трошоци за рушење на стари градби, испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, како и услуги на стручни лица и слично). Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнатото средство. Ако друштвото произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствена изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредба на продажната вредност со сметководствената вредност.

Кога набавката на средствата се реализира преку размена за друго средство, износот на трошокот на набавка се утврдува според фер (објективната) вредност на преземеното (набавено) средство.

Трошоците за одржување и поправки на средствата т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расходи на периодот.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи.



**МАКПРОМЕТ АД – ШТИП**  
**Белешки кон посебните финансиски извештаи**

Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица, се амортизира.

- **Вреднување по почетното признавање на недвижности**

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депресијација и резервирањата поради оштетување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

- **Амортизација на недвижности, постројки и опрема**

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат според систематска основа низ времетраењето на корисниот век на употреба на даденото средство.

Корисниот век на употреба на секоја ставка на недвижностите, постројките и опремата се проценува и определува со проценка од страна на компетентни лица.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	2020	2019
Градежни објекти	66 -40 години	66 -40 години
Постројки и опрема	10 години	10 години
Транспортни средства	8 години	8 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години
Компјутери	4 години	4 години

Земјиштето не се амортизира. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација. Стапките на амортизација се определуваат на следниот начин:

	2020	2019
Градежни објекти	1-5%	1-5%
Постројки и опрема	10%	10%
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство што се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

- **Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)**

Недвижностите, постројките и опремата се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности. Добивките или загубите кои настануваат со отпишување на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од оттуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - *Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења*, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се намнети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

#### 4.3. Обезвреден имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- недвижност (земјиште и градежни објекти),
- постројки и опрема,
- нематеријални средства,
- учество на капитал во зависни и поврзани правни субјекти.

Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместливата вредност претставува нето продажната цена или употребната вредност во зависност која од овие две е повисока.

Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно се формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот.

Ако на денот на посебниот извештај за финансиската состојба постојат индикации претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе да не постои или да е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на средството.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години, се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва, а сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

#### 4.4. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба во согласност со МСФИ 5 - *Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења*, доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција, а не преку продолжување со користење на средството.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба според условот од став 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителните услови:



- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството веројатно ќе се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

#### 4.5. Долгорочни финансиски вложувања

- Хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивното доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување (набавна вредност вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, освен за хартиите од вредност наменети за тргување).

- Хартии од вредност по фер вредност

Оваа категорија содржи две поткатегории и тоа хартии од вредност кои се наменети за тргување и хартии од вредност кои се евидентираат по фер вредност.

Хартиите од вредност се класифицираат како средства наменети за тргувања доколку се стекнати поради продажба во краток рок.

Хартиите од вредност кои се класифицираат како хартии од вредност по фер вредност, во првичното признавање се вреднуваат по фер вредност, со тоа што трансакциските трошоци се вклучуваат во нивната вредност.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување) се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена), без вклучување на трансакциските трошоци.

Најдоцна при секое составување на посебниот извештај за финансиската состојба се утврдува фер вредноста, а ефектот врз основа на промената на фер вредноста се признава како приход или расход за периодот во посебниот извештај за сопствена добивка

- Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање, како што се благајничките записи, комерцијалните записи, дисконтираните меници и обврзниците во странска валута кои потекнуваат од девизното штедење, се недеривативни финансиски средства со фиксна или одредлива исплата и фиксно доспевање за кое раководството има позитивна намера и можност да ги чува до нивното доспевање. Ако раководството одлучи да ги продаде овие средства, целата категорија се рекласифицира во средства расположливи за продажба.



Хартните од вредност кои се чуваат до нивно доспевање се искажуваат по амортизирана вредност, со примена на методот на ефективен принос. Амортизираната вредност се пресметува со земање предвид на сите дисконти или премии при купувањето, во тек на периодот до доспевање.

Износот на загубата од обезвреднување на хартните од вредност кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на вложувањето и моменталната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани по оригиналната каматна стапка на вложувањето и се искажува во посебниот извештај за сеопфатна добивка.

• **Хартни од вредност расположливи за продажба**

Хартните од вредност кои се расположливи за продажба после првичното признавање се искажуваат по нивната фер вредност, освен доколку немаат котирана пазарна цена на активниот пазар и нивната објективна вредност не може да се определи.

Ефектот по основ на промена на фер вредноста на хартните од вредност кои се расположливи за продажба се признаваат во рамките на капиталот, како ревалоризациона резерва.

**4.6. Залихи**

Залихите вклучуваат:

1. суровини, материјали, резервни делови, ситен инвентар, авто гуми, амбалажи и помошен материјал,
2. стока која се држи за продажба вклучувајќи ја и малопродажбата како облик на продажба, продажбата на големо, како и недвижностите кои се чуваат за продажба;
3. готови производи;
4. недовршени производи.

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажата и автомобилските гуми се евидентираат по пониската цена помеѓу набавната односно цената на чинење и нето продажната цена. Ситниот инвентар со ставање во употреба се отпишува со стапка од 100%.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценката за оштетеност, дотраеност на залихите и сл.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивно нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводите и готовите производи се водат според трошоците на набавка, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои можат да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат за секој производ и секој работен налог. Сите трошоци се водат по места и носители на трошоци.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство, полупроизводите и готовите производи се врши при годишниот попис. Намалување на вредноста на залихите се врши во случај на неадекватен квалитет на изработка, оштетување и дотраеност на залихите до нето реализационата вредност ако е пониска од набавната. Во случај на вонредни настани на залихите им се намалува вредноста и пред редовниот годишен попис.



#### 4.7. Краткорочни побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори односно согласно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата. За овие побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики:

- побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по срочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-30, од 31-60 дена, од 61 до 90 дена, од 90-180 дена, од 180-240 дена, од 240-270 дена, од 270-365 дена, над 365 дена).
- побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата, друштвото ги евидентира на посебна сметка сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За побарувањата кои се постари од 3 години и се ненаплативи друштвото врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по индиректна метода. Вака отпишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.
- за побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка, друштвото врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректна метода. Доколку побарувањето е признато од страна на стечајниот управник неговиот отпис не е сврстен во групата на даночно непризнати расходи.
- за тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои неможат да се наплатат, друштвото врши директна исправка на вредноста и оваа исправка не е сврстена во групата на даночно признати расходи.

#### 4.8. Краткорочни финансиски вложувања

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договорот. Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно со анексот на договорот.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

#### 4.9. Парични средства

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот. За целите на составување на посебниот извештај за паричните текови:

- а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),

- б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достисаност до 3 месеци и помалку).

#### 4.10. Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

#### 4.11. Запишан капитал

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

#### 4.12. Резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загуби.

#### 4.13. Ревалоризациона резерва

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположливи за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога ќе се реализира согласно со МСС 16.

#### 4.14. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на друштвото Макпромет АД Штип посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето. Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Одборот на директори на друштвото, а во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.



Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото/статутот, да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранieto и според одредбите на Законот за трговските друштва.

Аванс на добивка може да се исплатува ако во меѓупресметковниот период Друштвото искажува добивка, при тоа не постои пренесена загуба и со соодветно исполнување на сите останати услови од Законот за трговските друштва.

#### 4.15. Добивка или загуба во деловната година

Добивката или загубата во тековната година во посебниот извештај за финансиската состојба се искажува по оданочувањето како добивка, односно загуба од работењето.

#### 4.16. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

#### 4.17. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски спрема поврзаните друштва, долгорочните обврски по заеми, долгорочните обврски спрема кредитни институции, долгорочните обврски за аванси, обврски спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на посебниот извештај на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат обврските.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари од три години, друштвото врши нивно приходување.

#### 4.18. Краткорочни обврски

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветната сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку до датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемени за каматите ако се договорени или утврдени со одлуката за издавање на хартии од вредност.



За краткорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања а се постари од три години, Друштвото врши нивно приходување.

Друштвото врши пресметка и исплата на плата, придонеси и даноци од плата на вработените секој месец до 15 во тековниот месец за претходниот месец.

Друштвото врши пресметка и плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот но најмногу до седум месечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирање на ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

#### 4.19. Данок на добивка

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна стапка од финансискиот резултат пред оданочување во посебниот биланс на успех (посебен извештај за сеопфатна добивка). Данокот на добивка согласно важечките законски прописи се пресметува на основицата позитивен финансиски резултат зголемен за одредени трошоци коишто не се признаваат за целите на оданочување (непризнати трошоци) и за помалку прикажаните приходи. Данокот на добивка се пресметува со примена на важечката стапка на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиска состојба и истата изнесува 10%.

#### 4.20. Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди. Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

#### 4.21. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.



Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на намот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во посебниот извештај за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период, Друштвото во текот на 2019 година се јавува како корисник и како давател на средства по основ на оперативен наем.

#### 4.22. Приходи и расходи

Приходите ги опфаќаат приходите и добивките.

Приходите настануваат со вршење на редовни активности. Приходи од редовни активности се приходи од продажба на производи, стока и услуги, камати, дивиденди, авторски надомести, закупнини и др.

Добивките претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата на приходите и можат, но не мора, да настанат со вршење на редовните активности. Добивките претставуваат раст на економската вредност и како такви не се разликуваат од приходите. Добивките опфаќаат добивки кои настануваат со оттуѓување на нетековните средства.

Расходите опфаќаат загуби и расходи кои настануваат како последица на редовната активност. Расходите кои настануваат како последица на редовна деловна активност опфаќаат трошоци за продажба, заработка, амортизација и други деловни расходи.

Загубите претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата за расходи и можат, но не мораат да настанат како последица на редовната активност. Загубите претставуваат намалување на економската вредност и како такви не се во својата природа различни од останатите расходи.

Загубите опфаќаат на пример, загуби кои се последица на катастрофа, како што се пожар и поплава, како и загуби кои настануваат со оттуѓување на нетековните средства.

#### • Признавање на приходите

Приходите се мерат според објективната вредноста на примениот надомест или на побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- на купувачот му се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту има контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат.

#### • Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ). Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:



- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските и е возможно да се измери со сигурност;
  - расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
  - кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација во пресметковните периоди;
  - расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи а нема услови да се признае како позиција на активата во посебниот извештај за финансиска состојба;
  - расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.
- Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во посебните финансиски извештаи.

#### 4.23. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

#### 4.24. Ефекти од девизни курсеви

Трансакциите во странски валути, при почетното признавање, се евидентираат во денарска противвредност, со примена на средниот курс од НБРСМ кој важи на денот на трансакцијата.

На секој датум на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба, паричните ставки (девизните средства, побарувањата и обврските) се пресметуваат со примена на заклучниот курс (курсот на денот кога се изготвува извештајот).

Курсните разлики кои настанале по основ на трансакција во странска валута се признаваат како приход или расход во периодот во кој настанале.

#### 4.25. Резервацни

Резерваците се признаваат кога Друштвото има постојана обврска како резултат на минат настан, кога е веројатно дека од одливите на ресурсите кои вклучуваат економски користи ќе се бара исплата на обврската и кога со веродостојна проценка може да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во посебниот извештај за сеопфатна добивка намален за износот на намалување. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резерваците се дисконтираат по нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### 4.26. Неизвесности

Неизвесни обврски се можни обврски кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со случувањата или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни

настани кои не се во целост под влијание на друштвото. Неизвесна обврска е и сегашна обврска која се јавува од поранешни настани но не е признаена поради тоа што одливот на ресурси кои вклучуваат економски користи ќе биде баран за исплата на обврска а износот на обврската не може да се измери со задоволителна веродостојност. Друштвото не ги признава неизвесните обврски во посебните финансиски извештаи туку само ги обелоденува. Неизвесни средства се можни средства кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе идни неизвесни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Друштвото не признава неизвесни средства, туку само ги обелоденува таму каде што приливот на економски користи е веројатен.

#### 4.27. Принципи на консолидација

Макпромет АД Штип изготвува консолидирани финансиски извештаи со придружните друштва Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 Штип. Се применува методот на потполна консолидација.

#### 4.28. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која, при тоа, има значително влијание врз посебните финансиски извештаи на еден или повеќе претходни периоди, со што претходните посебни финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно на МСС 8 - *Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ)*.

Грешката од претходниот период се поправа, така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно на соодветната позиција во посебниот извештај за финансиската состојба доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот. Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход за тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

#### 4.29. Настани по датумот на посебниот извештај за финансиската состојба

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на посебниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат посебните финансиски извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на посебниот извештај на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во посебниот финансиски извештај.

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на посебниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат посебните финансиски извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба, во белешките кон посебните финансиски извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект.

#### 4.30. Промена на сметководствените политики



Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник и се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во посебните финансиски извештаи.

За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори на Макпромет АД Штип.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ, како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекцијата не може прецизно да се утврди, во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат во согласност со МСС 8 (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

#### 4.31. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

### БЕЛЕШКА 5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

#### Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### 5.1. Пазарен ризик

##### 5.1.1. Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик.

##### 5.1.2. Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на друштвото. Друштвото нема евидентирано вложувања

расположливи за продажба за тековната година така што истото не е изложено на ваков вид на ризик.

### 5.1.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки.

### 5.1.4. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека купувачи се голем број на друштва во земјата. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да управува или да го намали кредитниот ризик.

### 5.1.5. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Вакиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски.

### 5.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Во 2019 година во друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

### 5.1.7. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

## 5.2. Финансиски инструменти

- Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства и со користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 Декември тековна и претходна година е следната:



**МАКПРОМЕТ АД – ШТИП**  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

**Долгорочна задолженост**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Обврски по долгорочни кредити	1.140	2.806
• Парични средства и парични еквиваленти	79	61
• Нето обврски	1.061	2.745
• Вкупно капитал и резерви	100.695	102.809
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	1,05%	2,67%

**Задолженост во однос на вкупните средства**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Вкупни обврски	46.012	58.602
• Вкупни средства	146.707	161.411
% на вкупна задолженост во однос на вкупни средства	31,36%	36,31%

- Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември тековна и претходна година по валути е следната:

	Средства		Обврски		Салдо	Салдо
	2020 000 МКД	2019 000 МКД	2020 000 МКД	2019 000 МКД	средства- обврски 2020 000 МКД	средства- обврски 2019 000 МКД
ЕУР	-	-	2.711	1.857	(2.711)	(1.857)
Други	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	2.711	1.857	(2.711)	(1.857)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на посебниот биланс на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

**Анализа на сензитивноста на странска валута**

	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2020 000 МКД	2019 000 МКД	2020 000 МКД	2019 000 МКД
ЕУР	(271)	(186)	271	186
Други	-	-	-	-
Нето ефект	(271)	(186)	271	186

• Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

**Финансиски средства**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства и еквиваленти	79	61
Побарувања од купувачите	9.861	16.544
Побарувања од поврзани субјекти	3.116	5.354
Побарувања од дадени заеми	1.696	3.748
Останати побарувања	2.198	3.211
<b>Вкупно:</b>	<b>16.950</b>	<b>28.918</b>

**Финансиски обврски**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	11.405	11.271
Обврски спрема поврзани субјекти	20.382	25.742
Обврски за позајмици	6.898	12.905
Останати обврски	1.426	1.677
<b>Вкупно:</b>	<b>40.111</b>	<b>51.595</b>

*Со фиксана каматна стапка*

Обврски по кредити	5.901	7.007
<b>Вкупно:</b>	<b>5.901</b>	<b>7.007</b>

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема средства и обврски со променлива каматна стапка кои би влијаеле на објективната вредност на идните парични текови и на финансиските инструменти поради што анализата на сензитивност на каматните стапки не е прикажана во овие финансиски извештаи.

**БЕЛЕШКА 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Приходи од продажба на домашен пазар	52.090	51.785
• Приходи од наемнина	17.129	9.212
• Приходи од услуги	7.419	8.124
• Приходи од продажба на сировини и материјали	974	1.108
<b>Вкупно приходи</b>	<b>77.612</b>	<b>70.229</b>



**МАКПРОМЕТ АД – ШТИП**  
**Белешки кон посебните финансиски извештаи**

Вкупните приходи од наемнина за 2020 година изнесуваат 17.129 илјади денари. Дел од овие приходи се однапред наплатени а се однесуваат за 2019 година. (Белешка 7).

**БЕЛЕШКА 7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Приходи од наплата на штети	789	315
• Приходи од продажба на основни средства	400	2.739
• Приходи од наемнина	-	8.020
• Приходи од отпис на обврски	24	59
• Останати приходи	92	406
<b>Вкупно останати приходи:</b>	<b>1.305</b>	<b>11.539</b>

Приходите од наемнина во 2019 година во износ од 8.020 илјади денари се однапред наплатени наемнини во минатите пресметковни периоди а како гаранција за последната година на истекување на договорот за наем.

**БЕЛЕШКА 8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВОТО**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината (01.01.2020)	124	643
• Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на периодот (31.12.2020)	3	124
<b>Промена на вредноста на готовите производи и недовршеното производство:</b>	<b>(121)</b>	<b>(519)</b>

Поради фактот што вредноста на залихите на почетокот од годината е поголема од вредноста на залихи на крајот на годината за разликата од 121 илјади денари се зголемени трошоците од класа 4 (четири). Во 2019 година вредноста на залихите на почетокот од годината беше поголема од вредноста на залихите на крајот од годината и за разликата во износ од 519 илјади денари исто така се зголемени трошоците од класа 4 (четири).

**БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Трошоци за сировини и материјали	22.769	24.855
• Трошоци за енергија	8.693	8.285
• Трошоци за ситен инвентар, автогуми и амбалажа	-	-

Вкупно трошоци за сировини и материјали:	31.462	33.140
--	--------	--------

#### БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ ТРГОВСКИ СТОКИ

Во 2020 година набавната вредност на продадените трговски стоки изнесува 3.181 илјади денари а во 2019 година набавната вредност на продадените трговски стоки изнесуваше 2.484 илјади денари.

#### БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Набавната вредност на продадени материјали и резервни делови во 2020 година изнесува 897 илјади денари а во 2019 година истата изнесуваше 1.139 илјади денари.

#### БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Трошоци за превоз	4.926	4.379
• Услуги за тековно одржување	1.450	1.605
• Закуп на деловен простор	121	254
• Комунални услуги	805	833
• Трошоци за реклама	26	42
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци:	7.328	7.113

#### БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Трошоци за репрезентација	46	74
• Премии за осигурување	727	207
• Данок на имот	-	600
• Банкарска провизија	140	154
• Останати нематеријални трошоци	3.666	4.107
Вкупно останати трошоци за работењето:	4.579	5.142

#### БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

2020	2019
------	------



**МАКПРОМЕТ АД – ШТИП**  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи

	000 МКД	000 МКД
• Бруто плати	19.633	20.287
• Надоместоци за исхрана и превоз на вработените	1.112	1.544
• Останати надоместоци-регрес	560	541
• Надоместоци за службени патувања	427	1.021
• Останати надоместоци-опремнина, јубилејни награди и помош	651	151
<b>Вкупно трошоци за вработените:</b>	<b>22.383</b>	<b>23.544</b>

**БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Амортизацја на нематеријални средства	3	63
• Амортизацја на материјални средства	6.670	6.883
<b>Вкупно амортизацја:</b>	<b>6.673</b>	<b>6.946</b>

**БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	2.156	296
<b>Вкупно вредносно усогласување:</b>	<b>2.156</b>	<b>296</b>

**БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Расходи од минати години	466	17
• Неотпишана вредност на основни средства	363	3.738
• Дополнително одобрени работи	1.146	1.004
<b>Вкупно останати расходи од работењето:</b>	<b>1.975</b>	<b>4.759</b>

**БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Приходи од камати	1	17
• Приходи од курсни разлики	-	-

МАКПРОМЕТ АД – ШТИП  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Вкупно финансиски приходи:	<u>1</u>	<u>17</u>
----------------------------	----------	-----------

**БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Расходи од камати	263	279
• Курсни разлики	3	28
Вкупно финансиски расходи:	<u>266</u>	<u>307</u>

**БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Вкупни приходи	78.918	81.785
• Вкупни расходи	(81.021)	(85.389)
Добивка/загуба пред оданочување :	<u>(2.103)</u>	<u>(3.604)</u>

**БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Резултат од извештајот за добивка/загуба	(2.103)	(3.604)
• Непризнати расходи	2.197	66
• Даночна основа	94	(3.538)
• Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка	<u>9</u>	<u>-</u>

**БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Загуба пред оданочување	(2.103)	(3.604)
• Данок на добивка	(9)	-
Добивка/загуба по оданочување:	<u>(2.112)</u>	<u>(3.604)</u>



**БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА**

За тековната 2020 година вкупната сеопфатна загуба изнесува 2.112 илјади денари и е иста со него загубата за деловната година. Во претходната 2019 година вкупната сеопфатна загуба изнесуваше 3.604 илјади денари.

**БЕЛЕШКА 24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

Заработувачката/загубата по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката/загубата која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Според извештајот од Централниот депозитар за хартии од вредност на 31 декември 2020 година, Друштвото поседува 59.993 сопствени обични акции.

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Него добивка/загуба расположива за акционерите	(2.112)	(3.604)
Пондериран просечен број запишани и издадени обични акции	59.993	59.993
Заработувачка/загуба по акција (во денари за 1 акција)	(35,20)	(60,07)

**БЕЛЕШКА 25. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	000 МКД	
	Право на заштитен знак	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2020 година)	1.432	1.432
- директни зголемувања	-	-
- намалување / расход	-	-
- прекнижување	-	-
Состојба на НС на 31.12.2020 година	1.432	1.432
Исправка на НС на 01.01.2020 година	(1.274)	(1.274)
- амортизација во 2020 година	(3)	(3)
- намалување / расход	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2020 година	(1.277)	(1.277)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2020 година	155	155
Вредност на НС на 31.12.2019 година	158	158

**БЕЛЕШКА 26. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

**МАКПРОМЕТ АД –Штип**  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

Вид на основно средства	000 МКД					
	Земјиште	Градежни објекти	Постройки и опрема и алат	Средства за заедничка потрошу.	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на НПО на 01.01.2020 год.	3.821	301.923	86.688	5.100	22.144	419.676
- директни зголемувања	-	2.283	1.875	-	-	-
- намалување / продажби	-	-	(440)	-	26.623	30.781
- прекнижување	-	-	-	-	(26.112)	(26.552)
Набавна вредност на НПО на 31.12.2020 год.	3.821	304.206	88.123	5.100	-	-
Состојба на исправката на НПО на 01.01.2020 год.	-	(228.048)	(64.441)	(2.953)	-	(295.442)
- амортизација во 2020 година	-	(4.586)	(2.084)	-	-	(6.670)
- намалување / продажби	-	-	78	-	-	78
- прекнижување	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на НПО на 31.12.2020 год.	-	(232.634)	(66.447)	(2.953)	-	(302.034)
Сегашна вредност на НПО на 31.12.2020 год.	3.821	71.572	21.676	2.147	22.655	121.871
Вредност на НПО на 31.12.2019 год.	3.821	73.875	22.247	2.147	22.144	124.234

Друштвото има дадено средства под хипотека за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право од Комерцијална банка АД Скопје врз основа на договор 02-1640-694/24 од 24.02.2010 година во износ од 515.000 евра земен од ЕВРОПА ДООЕЛ Штип. Банката на корисникот му одобрува кредити, отвара акредитиви и прифаќа пристапување кон долг, одобрува други банкарски услуги и издава гаранции.

**БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА**

Опис	2020			2019		
	Евра	000 МКД	%	Евра	000 МКД	%
Европа ДООЕЛ Штип	5.624	341	100 %	5.624	343	100%
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	-	584	100%	-	584	100%
<b>Вкупно долгорочни вложувања:</b>		<b>925</b>	<b>100%</b>		<b>927</b>	<b>100%</b>

Долгорочните вложувања се вложувања во друштвата со ограничена одговорност основани од Макпромет АД Штип. Со состојба на 31.12.2020 година друштвото е доминантен сопственик односно учествува со 100% во главнината на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип и Европа ДООЕЛ Штип.

**БЕЛЕШКА 28. ЗАЛИХИ**

• Суровини и материјали	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
	2.750	2.891



МАКПРОМЕТ АД – Штип  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

• Залиха на амбалажа	596	607
• Готови производи	3	124
• Трговски стоки во магацин	48	149
<b>Вкупно залихи:</b>	<b>3.397</b>	<b>3.771</b>

Залихите на сировини и материјали се водат по плански цени а на крајот на годината се врши нивно сведување по набавна цена. Залихите на недовршеното производство, готовите производи и трговските стоки се вреднуваат по пониската од набавната односно нето реализациона вредност. Ситниот инвентар се отпишува со 100% при ставање на истиот во употреба.

**БЕЛЕШКА 29. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни вложувања	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Побарувања од поврзани субјекти	3.116	5.354
• Побарувања од купувачи	9.861	16.544
○ Купувачи во земјата	7.915	12.624
○ Тужени купувачи	1.946	3.920
• Побарување од државата по основ на даноци и слично	2.194	3.137
○ Побарување за ДДВ	1.860	2.853
○ Побарување за повеќе платен данок	334	344
○ Персонален данок (обврска)	-	(60)
• Побарувања по основ на заеми	1.696	3.748
○ Побарување по основ на даден заем	1.696	3.748
• Побарувања од вработени	4	74
• Останати краткорочни побарувања	-	-
• АВР	-	-
○ Премии за осигурување	3.409	3.403
○ Однапред платени трошоци	3.409	3.403
○ Останати разграничувања	-	-
<b>Вкупно останати побарувања:</b>	<b>20.280</b>	<b>32.260</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ - ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	2.076	3.204
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	1.040	2.150
<b>Вкупно:</b>	<b>3.116</b>	<b>5.354</b>

Со состојба на 31.12.2020 година старосната структура на побарувањата од купувачите - поврзани субјекти е како што следи:

**МАКПРОМЕТ АД –Штип**  
**Белешки кон посебните финансиски извештаи**

	2020 000 МКД
Недоспеани	375
До 1 месец	2.741
Од 1-3 месеци	-
Од 3-6 месеци	-
Од 6-12 месеци	-
Над 12 месеци	-
<b>Вкупно:</b>	<b>3.116</b>

Со состојба на 31.12.2020 година старосната структура на побарувањата од купувачите е како што следи:

	2020 000 МКД
Недоспеани	1.213
До 1 месец	2.625
Од 1-3 месеци	1.586
Од 3-6 месеци	1.286
Од 6-12 месеци	507
Над 12 месеци	2.644
<b>Вкупно:</b>	<b>9.861</b>

Побарувањата по основ на заеми во вкупен износ од 1.696 илјади денари се од следниве деловни партнери:

**Позајмици на поврзани друштва**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Макпромет М ДООЕЛ Штип	132	-
Монтинг изградба МА ДООЕЛ Штип	8	-
Семенарство Промет ДООЕЛ Скопје	-	1.670
Кутис ДООЕЛ Штип	56	338
<b>Вкупно на поврзани лица</b>	<b>196</b>	<b>2.008</b>

**Позајмици на останати правни лица**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Хениемани ДОО Скопје	-	150
Агросмарт Штип	1.500	1.500
ДА-НИ Травел ДООЕЛ Штип	-	20
Генлајт ДООЕЛ Штип	-	70
<b>Вкупно на останати правни лица</b>	<b>1.500</b>	<b>1.740</b>
<b>Се вкупно:</b>	<b>1.696</b>	<b>3.748</b>



**МАКПРОМЕТ АД – ШТИП**  
**Белешки кон посебните финансиски извештаи**

Движењето на сметката на побарувањата по основ на дадени позајмици е како што следи:

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
На 01. јануари		
Одобрени нови позајмици	3.748	2.630
Наплатени позајмици	9.366	14.883
<b>Вкупно:</b>	<b>(11.418)</b>	<b>(13.765)</b>
	<b>1.696</b>	<b>3.748</b>

**БЕЛЕШКА 30. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Денарски средства на сметки во Стопанска банка	9	5
• Денарска сметка кај Комерцијална банка	-	-
• Денарска сметка Прокредит банка	8	8
• Денарска благајна	62	48
<b>Вкупно парични средства:</b>	<b>79</b>	<b>61</b>

Од Извештајот за паричните текови даден на почетокот на овој ревизорски извештај на страна 7 во финансиските извештаи се гледа дека Друштвото има:

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Паричен тек од оперативни активности	3.939	6.690
• Паричен тек од инвестициски активности	(2.253)	(8.470)
• Паричен тек од финансиски активности	(1.668)	(2.247)
<b>Нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>18</b>	<b>(4.027)</b>

**БЕЛЕШКА 31. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ**

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Акционерски капитал	186.987	186.987
• Ревалоризациона резерва	127	129
• Законска резерва	140	140
• Загуби од минати години	(84.447)	(80.843)
• Добивка/загуба за финансиската година	(2.112)	(3.604)
<b>Вкупно главнина и резерви:</b>	<b>100.695</b>	<b>102.809</b>

**МАКПРОМЕТ АД – ШТИП**  
Белешки кои посебните финансиски извештаи

	2020	2019	2020	2019
	број на акции	број на акции	Евра	Евра
Обични акции	59.993	59.993	3.067.442	3.067.442
<b>Вкупно:</b>	<b>59.993</b>	<b>59.993</b>	<b>3.067.442</b>	<b>3.067.442</b>

Номиналната вредност на една акција изнесува 51,13 евра.

Структурата на капиталот според акционерската книга од Централниот депозитар на хартии од вредност со состојба на 31.12.2020 година е следи:

Акционери	31 декември 2020	
	Број на акции	% на учество
Миле Атанасов	54.597	91,00%
Останати акционери	5.396	9,00%
<b>Вкупно:</b>	<b>59.993</b>	<b>100%</b>

**БЕЛЕШКА 32. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ**

- Прокредит банка
- Вкупно долгорочни обврски:

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
	1.140	2.806
	<b>1.140</b>	<b>2.806</b>

Обврските по долгорочни кредити се однесуваат на:

- Долгорочен кредит од Прокредит банка во износ од 1.140 илјади денари по основ на договор за кредит бр.75121732 од 03.08.2017 година. Кредитот е наменет за основни средства со каматна стапка од 3% и истиот треба да се врати до 10.08.2022 година. Обврските по овој кредит кои се со рок на плаќање заклучно со 31.12.2021 година и се прикажани како тековни обврски по кредити (Белешка 33).

**БЕЛЕШКА 33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

Опис на тековни обврски

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Обврски спрема поврзани друштва	20.382	25.742
• Обврски спрема добавувачи	11.405	11.271
○ Обврски спрема добавувачи во земјата	8.694	9.414
○ Обврски спрема добавувачи во странство	2.711	1.857
• Обврски за позајмици	3.550	8.029
• Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести	446	543
○ Персонален данок	69	84
○ Придонеси за ПИО	253	307
○ Придонеси за здравствено осигурување	101	124
○ Придонес за вработување	16	20



МАКПРОМЕТ АД –Штип  
Белешки кон посебните финансиски извештан

○ Придонес за дополнително здравствено осигурување	7	8
• Обврски кон вработените	910	1.134
○ Нето плати	910	1.134
• Тековни даночни обврски	70	-
○ Обврски за персонален данок (Белешка 29)	70	-
• Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	3.348	4.876
○ Обврски спрема ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип	3.348	4.876
• Обврски по заеми и кредити	4.761	4.201
○ Обврски за кредит Комерцијална Банка - дозволено пречекорување	3.095	2.585
○ Обврски за кредит - Прокредит банка	1.666	1.616
• Пасивни временски разграничувања	-	-
<b>Вкупно тековни обврски:</b>	<b>44.872</b>	<b>55.796</b>

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ - ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	18.636	23.681
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	1.746	2.061
<b>Вкупно:</b>	<b>20.382</b>	<b>25.742</b>

Анализата на старосната структура на обврската спрема добавувачи - поврзани субјекти со состојба на 31.12.2020 година е како што следи:

	2020 000 МКД
Недоспеани	-
До 1 месец	1.943
Од 1-3 месеци	2.228
Од 3-6 месеци	4.748
Од 6-12 месеци	6.238
Над 12 месеци	5.225
<b>Вкупно:</b>	<b>20.382</b>

Анализата на старосната структура на обврските спрема добавувачите во земјата и странство со состојба на 31.12.2020 година е како што следи:

МАКПРОМЕТ АД – ШТИП  
Белешки кои посебните финансиски извештан

	од земјата	од странство	2020 000 МКД
Недоспеани			
До 1 месец	1.776	-	1.776
Од 1-3 месеци	1.730	1.369	3.099
Од 3 – 6 месеци	2.554	1.432	3.896
Од 6-12 месеци	1.686	-	1.686
Над 12 месеци	434	-	434
<b>Вкупно:</b>	<b>8.694</b>	<b>2.711</b>	<b>11.405</b>

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОБВРСКИ ВРЗ ОСНОВ НА ПОЗАЈМИЦИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Делпак ДОО Делчево		
Физички лица	145	1.446
<b>Вкупно</b>	<b>3.405</b>	<b>6.583</b>
	<b>3.550</b>	<b>8.029</b>

Обврските спрема физичките лица се однесуваат на клучниот раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Макпромет АД Штип).

Движењето на сметката на овие обврски е како што следи:

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
На 01. јануари		
Прилив на нови позајмици	8.029	13.719
Вратени позајмици	1.138	11.054
<b>Вкупно:</b>	<b>(5.617)</b>	<b>(16.744)</b>
	<b>3.550</b>	<b>8.029</b>

Обврски по кредити од банки

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Прокредит Банка	1.666	1.616
• Комерцијална Банка	3.095	2.585
<b>Вкупно краткорочни обврски:</b>	<b>4.761</b>	<b>4.201</b>

1. Обврската по краткорочен кредит во износ од 1.666 илјади денари спрема Прокредит Банка се однесува на тековен долг со датум на доспевање заклучно со 31.12.2021 година по основ на долгорочен кредит. Долгот од овој кредит кој доспова по 31.12.2021 година е прикажан во Белешка 32.

2. Обврската за краткорочен кредит спрема Комеријална Банка во износ од 3.095 илјади денари се однесува на одобрен револвинг денарски кредит за пречекорување на состојбите на средствата на сметките до максимален износ од 6.000 илјади денари. Кредитот е со каматна стапка од 1,6% и со рок на враќање до 04.06.2021 година.



**БЕЛЕШКА 34. ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Макпромет АД Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи Макпромет АД Штип е вклучен со: Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 ДООЕЛ Штип. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од работењето и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Стоките и услугите меѓу поврзаните субјекти се продавани по пазарни цени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти со кои консолидира друштвото на и за периодот што завршува на 31 Декември 2020 и 2019 година.

**а) Побарувања по основ на продажба**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	2.076	3.204
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	1.040	2.150
<b>Вкупно</b>	<b>3.116</b>	<b>5.354</b>

**б) Обврски по основ на набавки**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	18.636	23.681
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	1.746	2.061
<b>Вкупно</b>	<b>20.382</b>	<b>25.742</b>

**в) Обврски по основ на позајмници**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	-	-
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	3.348	4.876
<b>Вкупно:</b>	<b>3.348</b>	<b>4.876</b>

**г) Приходи од продажби на производи и услуги**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	4.565	6.504
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	2.744	3.286
<b>Вкупно:</b>	<b>7.309</b>	<b>9.790</b>

**д) Трошоци од набавки и услуги**

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Европа ДООЕЛ Штип	1.035	2.732
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	411	440
<b>Вкупно:</b>	<b>1.446</b>	<b>3.172</b>

**МАКПРОМЕТ АД – Штип**  
Белешки кон посебните финансиски извештаи

**Трансакции со останати поврзани субјекти:**

	Побарувања	Обврски	Приходи	2020	
				000 МКД	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	132	-	-	-	-
Делпак ДООЕЛ Делчево	127	145	1.307	-	-
Кутис ДООЕЛ Штип	61	-	738	-	894
Семинарство промет ДООЕЛ Скопје	-	-	33	-	-
Семинарство АД Скопје	436	-	370	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	7	-	130	-	48
Млекара АД Тетово	-	3	982	-	379
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	3.406	-	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>763</b>	<b>3.554</b>	<b>3.560</b>		<b>1.321</b>

	Побарувања	Обврски	Приходи	2019	
				000 МКД	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	-	-	-	-	-
Делпак ДООЕЛ	-	1.446	887	-	-
Кутис ДООЕЛ Штип	897	-	850	-	1.067
Семинарство промет ДООЕЛ Скопје	4.409	-	-	-	1.000
Семинарство АД Скопје	436	-	370	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	84	1.879	188	-	-
Млекара АД Тетово	31	14	47	-	423
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	6.585	-	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>5.857</b>	<b>9.924</b>	<b>2.342</b>		<b>2.480</b>

**БЕЛЕШКА 35. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

**35.1. Дадени хипотеки на својот имот**

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање по кредитни обврски спрема банки, земено од друштвата основани од него и тоа:

- магацински простор во Штип со вкупна површина од 5.108 м<sup>2</sup>,
- административен деловен простор со вкупна површина од 426 м<sup>2</sup>,
- деловен простор на парцела 2646 со површина од 205 м<sup>2</sup>,
- деловен простор на парцела 6503 со површина од 112 м<sup>2</sup>,
- деловен објект на на КП 6921 со површина од 142 м<sup>2</sup>,



### 35.2. Судски спорови

Друштвото има покренато судски постапки спрема своите купувачи за ненавремено плаќање во вкупен износ од 1.946 илјади денари. Најголем дел од судските постапки се завршени, добиени се пресуди во корист на Друштвото и дел од тужените субјекти започнале со плаќање на своите обврски. Спрема Друштвото не се покренати судски постапки. На датумот на овие посебни финансиски извештаи не се евидентирани никави резервации за потенцијални загуби кои можат да произлезат по основ на овие судски спорови.

### 35.3. Гаранции

Друштвото во 2020 година не користи банкарски гаранции.

### БЕЛЕШКА 36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на Посебниот извештај за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За  
Макпромет АД Штип  
Управител  
Виолета Николова

**Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за работењето, во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Во согласност со член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работата на Друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Управителот на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

Макпромет АД Штип  
Управител

Виолета Николова





Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за добивка или загуба и Извештај за останата сеопфатна добивка

Ivana Karova Finansii Makpromet

---

From: esubmit@crm.org.mk  
Sent: вторник, 16 март 2021 04:13  
To: finansii@makpromet.com.mk  
Subject: [E- поднесување на годишни сметки] Известување за одобрена годишна сметка  
Importance: High

Почитувана(а) Piha Setrjova,

Годишна сметка за 2020 година со деловоден број 45020210060874, за субјектот Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП, со ЕМБС 04850525 е одобрена.

Ви благодариме што ги користите е-услугите на Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Доколку Ви се потребни повеќе информации или имате проблем со користењето на системот, може да се обрратите во нашиот центар за помош и поддршка на корисниците.

Со почит,

Централен Регистар на Република Северна Македонија  
Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје  
Центар за помош и поддршка на корисници  
e-mail: [godishnismeta@crm.org.mk](mailto:godishnismeta@crm.org.mk)  
Тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288100  
[www.crm.org.mk](http://www.crm.org.mk) <https://e-submit.crm.com.mk/aa01/>

НАПОМЕНА: Ова е автоматски генерирана порака. Ве молиме не одговарајте на неа.



ЕМБС: 04060400

Целосно име: Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД ШТИП

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2020

Листа на приложени документи:  
Објаснувачки Белезици  
Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	122.950.774,00			125.310.631,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	154.526,00			157.587,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и обележни права	154.526,00			157.587,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	121.871.489,00			124.234.141,00
10	-- Недвижности (011+012)	75.393.285,00			77.696.187,00
11	-- Земјиште	3.821.061,00			3.821.061,00
12	-- Градбени објекти	71.572.224,00			73.875.121,00
13	-- Постројби и опрема	17.389.333,00			17.099.322,00
14	-- Транспортни средства	4.286.387,00			5.147.759,00
18	-- Материјални средства во намогување	22.655.284,00			22.343.778,00
19	-- Останати материјални средства	2.147.200,00			2.147.200,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	924.759,00			926.803,00
22	-- Вложувања во подружници	924.759,00			926.803,00
36	-- B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+040+052+059)	20.346.598,00			32.689.226,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	3.397.117,00			3.771.472,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	2.750.452,00			2.891.342,00
39	-- Залихи на резервни делови, оптички инвентар, амбалажа и автогуми	595.500,00			607.090,00
41	-- Залихи на готови произведи	3.165,00			123.718,00
42	-- Залихи на трговски стоки	48.000,00			149.262,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	15.175.100,00			25.168.562,00





## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	<b>-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)</b>	76.917.152,00			81.768.139,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	77.612.083,00			70.229.136,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	1.305.069,00			11.539.023,00
<b>204</b>	-- Залози на готови производи и надворешно производство на почетокот на годината	123.818,00			643.176,00
<b>205</b>	-- Залози на готови производи и надворешно производство на крајот на годината	3.185,00			123.818,00
<b>207</b>	<b>-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+216+219+220+221+222)</b>	80.634.430,00			84.562.911,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	31.461.552,00		-	33.139.800,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.181.574,00			2.484.464,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, опен инвентар, амбалажа и запоруми	897.230,00			1.138.415,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	7.328.498,00			7.112.533,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	4.579.012,00			5.142.631,00
<b>213</b>	-- Трошоци за работници (214+215+216+217)	22.382.529,00			23.943.956,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	13.153.675,00			13.722.688,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	981.400,00			2.831.353,00
<b>216</b>	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	5.498.315,00			3.732.890,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за работниците	2.749.139,00			3.257.025,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.672.512,00			6.946.347,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвредување) на нелесовни средства	2.156.304,00			296.140,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	1.975.219,00			4.759.225,00
<b>223</b>	<b>-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)</b>	1.367,00			17.171,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работења со неспорзани друштва	1.367,00			16.730,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работења со неспорзани друштва				441,00
<b>234</b>	<b>-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)</b>	266.027,00			306.900,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работења со неспорзани друштва	263.113,00			279.250,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работења со неспорзани друштва	2.914,00			27.669,00

247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+246) (201+223+244)	2.102.591,00		3.603.858,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+248) или (247-248)	2.102.591,00		3.603.858,00
252	-- Данок на добивка	9.471,00		
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	2.112.062,00		3.603.858,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметовниот период (во апсолутен износ)	48,00		48,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		.00
259	-- ДОБИВКАЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-2.112.062,00		-3.603.858,00
262	-- Загуба која се однесува на инсталциите на водни на матичното друштво	2.112.062,00		3.603.858,00
270	-- Загуба за годината	2.112.062,00		-3.603.858,00
291	-- Вкупна сопствена загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-289)	2.112.062,00		3.603.858,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјината	3.821.061,00			
611	-- Собствена вредност на станovi и стамбени згради (< или = АОП 612 од БС)	71.572.224,00			
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	336.861,00			
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	336.861,00			
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	51.752.849,00			
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	17.128.608,00			
662	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	89.308,00			
668	-- Трошоци за буренини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	31.461.552,00			
669	-- Отреп, гориво и мажика (< или = АОП 208 од БУ)	6.477.214,00			
671	-- Канцеларски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	199.517,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	986.610,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.025.779,00			
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	654.121,00			





Подносителот на поднесокот смета да во поставка на доставување, која ќе заврши со одлука (србжување/обземање) од страна на Централниот Регистар.

ИЗВЕШТАЈ

Годишни извештај на работното место

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување

Сметка за поднесување



Годишен извештај за работењето

Годишен извештај за работењето  
Макромет АД Штип

Деловни план за 2020 година... (faint text)

Сметница за годишан извештај... (faint text)

Годишен извештај на Маќпромет АД Штип

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
ЗА 2020 ГОДИНА

Маќпромет АД Штип, со седиште во Штип, Република Македонија, со овој извештај информира своите акционери за резултатите од својата работа за 2020 година.

Извештајот е составен од: Годишен извештај, Годишна сметница, Годишна изјava и Годишна изјава за одржаност.

Годишен извештај	1
Годишна сметница	10
Годишна изјava	15
Годишна изјава за одржаност	18

Извештајот е составен во согласност со стандардите за приjavување на финансиски извештаji, одобрени од Советот на стандарди за финансиски извештаji на Македонија.

Извештајот е составен во согласност со стандардите за приjavување на финансиски извештаji, одобрени од Советот на стандарди за финансиски извештаji на Македонија.

Извештајот е составен во согласност со стандардите за приjavување на финансиски извештаji, одобрени од Советот на стандарди за финансиски извештаji на Македонија.



## Годишен извештај за работењето на МАКПРОМЕТ АД Штип

### I. Податоци за друштвото:

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е регистрирано како друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 47.11-трговија на мало во специјализирани продавници претежно со храна, пијалоци и друго. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности.

Друштвото има доминантно учество односно 100% во следниве друштва:

- 1) ЕВРОПА ДООЕЛ Штип за производство и трговија на кондиторски производи;
- 2) ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип заштитно друштво;

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30 Штип и со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магацин со седиште на адреса Железничка вр.38 Штип и со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

МАКПРОМЕТ АД основните средства, градежните објекти, постројките и опремата со кои располага им ги има отстапено на користење на друштвата преку оперативен наем.

Бројот на вработените на 31.12.2020 година изнесува 48.

### II. Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектираа и на работењето на Макпромет АД Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот во дејностите кои ги остварува Макпромет АД;
- долгогодишно градење на коректни односи со комингентите;
- интересот за продолжување на соработката со голема доверба.

### III. Основни финансиски извештаи

Во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година Макпромет АД Штип управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата.

Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите на опремата која беше набавена во претходните години како и зголемување на обемот на производство, проширување на производствениот асортиман преку воведување на нови производи, како и освојување на нови пазари за пласман на производството.

Состојбата на остварените финансиски резултати на друштвото е претставена во Извештајот за добивка/загуба и сеопфатна добивка даден во продолжение во скратена форма.

#### Извештај за добивка/загуба и сеопфатна добивка

	31 декември 2020 000 МКД	31 декември 2019 МКД
Приходи од продажба (вкупни)	78,917	81,768
Приходи од продажба во земјата	77,612	70,229
Останати приходи	1,305	11,539
Промена на залихата	-121	-519
Вкупни расходи од работењето	80,634	84,563
Финансиски приходи	1	17
Финансиски расходи	266	307
Добивка/загуба пред оданочување	-2,103	-3,604
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	9	0
Нето добивка/загуба за деловната година	-2,112	-3,604

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

#### Извештајот за финансиската состојба

	31 декември 2020 000 МКД	31 декември 2019 000 МКД
Нематеријални средства	155	158
Материјални средства	121,871	124,234
Долгорочни финансиски средства	925	927
Вкупно нетековни средства	122,951	125,319
Залихи	3,397	3,771
Побарувања од купувачите	12,977	21,897
Краткорочни финансиски средства	1,695	3,748
Останати побарувања и АВР	5,608	6,614
Парични средства	79	61
Вкупно тековни средства	23,756	36,091
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>146,707</b>	<b>161,410</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>146,707</b>	<b>161,410</b>
Главнина	186,987	186,987
Резерви	267	269
Акумулирана добивка/загуба	-84,447	-80,843
Добивка/загуба за деловната година	-2,112	-3,604



Нетековни обврски	1,139	2,806
Тековни обврски	44,873	55,795
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>146,707</b>	<b>161,410</b>

#### IV.Анализа на основните финансиски показатели

Во 2020 год. друштвото оствари негативен финансиски резултат во износ од 2.112 илјади ден.

Остварените оперативни приходи во 2020 година во износ од 78.918 илјади ден. се состојат од:

- приход од продажба на производи во износ од 51.753 илјади ден.
- приход од наемнини во износ од 17.129 илјади ден.
- приход од услуги во износ од 7.419 илјади ден.
- приходи од продажба на сировини во износ од 974 илјади ден.
- приходи од поранешни години во износ од 89 илјади ден.
- приходи од наплата на штета во износ од 789 илјади ден. и останати приходи во износ од 765 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 80.634 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за сировини и материјали и електрична енергија во износ од 31.462 илјади ден
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 3.182 илјади ден.
- набавна вредност на продадени материјали во износ од 897 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 7.328 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 4.579 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 22.383 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 6.673 илјади ден.
- вредносно усогласување на тековните средства во износ од 2.156 илјади ден. и
- останати оперативни трошоци во износ од 2.871 илјади ден.

Друштвото има намалени нетековни средства. Нетековните средства бележат благ пад. Сепак има вложување во градежни објекти за 2.283 илјади ден. во постројките и опремата за 1.434 илјади ден. и инвестиции во тек во износ од 512 илјади ден. Тековните средства бележат значително намалување односно истите изнесуваат 23.756 илјади ден. а во 2019 година беа во износ од 32.689 илјади ден. Ова намалување е како резултат на намалување во најголем дел од зголемена наплатата на побарување од купувачи. Друштвото има намалени нетековни и тековни обврски во однос на претходната година. Ова намалување е најголемо кај обврските спрема поврзаните субјекти. Имено, друштвото по основ на набавки и позајмици од поврзаните субјекти има обврски во износ од 20.382 илјади ден. а во 2019 година истите изнесуваа 25.742 илјади ден. а пак обврските по основ на



позајмици од неповрзани друштва изнесуваат 3.348 илјади ден. а во 2019 година беа во износ од 4.876 илјади ден.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотните со кои се соочува друштвото во работењето.

#### V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење Макпромет АД Штип е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се: кредитен ризик каматен ризик и ризик на ликвидноста.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата.

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото не користело вакви кредити и позајмици и депонирани средства во банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото немаше вакви проблеми во своето работењето во 2020 година односно навреме ги извршуваше своите обврски спрема доверителите.

#### VI. Развој на друштвото во 2021 година

Во 2021 год. АД Макпромет Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот ќе се создадат претпоставки за остварување на позитивен финансиски резултат.



Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Вioleta Nikolova  
Lilija Sterjova  
Mile Atanasov